

20111814063

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со член 69 од Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија" број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 92/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010 и 53/2011), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 15 декември 2011 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА КОИ ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА МОЖЕ ДА ГИ ДОБИЕ ЗА ИЗДАДЕНИ ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ ОД ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ

Член 1

Во Правилникот за утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средствата кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на Фондот („Службен весник на Република Македонија" број 33/2010, 44/2010, 65/2010, 127/2010 и 33/2011), во членот 10, став 1, алинеја 5 се брише, а алинеите од 1, 2, 3, 4, 6 и 7 се менуваат и гласат:

- за аптеки кои имаат реализација на квота под 40%, квотата им се намалува за 40%;
- за аптеки кои имаат реализација на квота од 40 до 50% квотата им се намалува за 30%;
- за аптеки кои имаат реализација на квота од 50 до 60% квотата им се намалува за 20%;
- за аптеки кои имаат реализација на квота од 60 до 70% квотата им се намалува за 10%;
- за аптеки кои имаат реализација на квота од 70 до 90% квотата не се менува;
- за аптеки кои имаат реализација на квота над 90% квотата им се зголемува до 20% во зависност од расположивите средства добиени со намалувањето на квотите од другите аптеки.

Член 2

Во членот 10 се додава нов став 4 кој гласи:

„При ревидирањето на квотите на здравствените установи-аптеки, не важат ограничувањата од член 9 од овој правилник“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Број 02 - 18660/5
15 декември 2011 година
Скопје

Управен одбор,
Претседател,
Јован Грповски, с.р.